

## Образец - Полномошно со инструкции за гласање за физички лица

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

### ПОЛНОМОШНО ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП

Јас, \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_ со живеалиште на ул. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ го/ја ополномоштувам \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ со живеалиште на ул. \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_, во мое име да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА А.Д. ПРИЛЕП, закажана за 29.05.2017 година (понеделник) во 15,00 часот, и со сите акции издадени од Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, кои се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа за точките од дневниот ред, согласно следните инструкции:

1. Избор на Претседавач \_\_\_\_\_
2. Избор на записничар \_\_\_\_\_
3. Избор на заверувачи на записник \_\_\_\_\_
4. Избор на бројачи на гласови \_\_\_\_\_

#### II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Разгледување на Извештајот на ТП Ревизија Трејд Витанов Струмица за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2016 година,  
- \_\_\_\_\_
2. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2016 година  
- \_\_\_\_\_
3. Разгледување на Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за периодот од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година  
- \_\_\_\_\_
4. Разгледување на Извештајот од Надзорниот одбор за 2016 година  
- \_\_\_\_\_
5. Разгледување на Годишната сметка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2016 година  
- \_\_\_\_\_
6. Предлог - Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2016 година  
- \_\_\_\_\_
7. Предлог – Одлука за утврдување на датуми за исплата на дивиденда за 2016 година (дивиденден календар)  
- \_\_\_\_\_
8. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Управниот одбор за 2016 година (со поединечно гласање за секој член)  
- Кирил Самарциоски \_\_\_\_\_  
- Сашко Самарциоски \_\_\_\_\_  
- Панде Самарциоска \_\_\_\_\_  
- Виолета Мартиноска \_\_\_\_\_  
- Благоја Спиркоски \_\_\_\_\_  
- Дања Димовска Микаровска \_\_\_\_\_  
- Здравко Јорданоски \_\_\_\_\_
9. Носење на Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Прилепска пиварница АД – Прилеп на членовите на Надзорниот одбор за 2016 година (со поединечно гласање за секој член)

- Александар Чатлески \_\_\_\_\_
- Методија Самарџиоски \_\_\_\_\_
- Александар Димитријески \_\_\_\_\_

**10.** Носење на Одлука за избор на Овластен Ревизор за ревизија на Финансиските извештаи на Прилепска пиварница АД – Прилеп за 2017 година.

-

Датум

Акционер - Полномошнодавател

\_\_\_\_\_